

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ ЗА КОЛЕКТИВНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ПЕНЗИОНЕРИ ОД ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕКЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА)

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Овие Дополнителни услови за колективно осигурување на пензионери од последици на несрекен случај (незгода)-(во понатамошниот текст: Дополнителни услови) се составен дел на договорот за колективно осигурување од последици на несрекен случај, кој договорувачот го склучил со Сава осигурување а.д. Скопје (во понатамошниот текст: осигурувач).

(2) Договорувач на осигурувањето, во смисла на овие Дополнителни услови може да биде секое правно лице што има интерес за колективно осигурување на своите членови - пензионери.

(3) Со овие Дополнителни услови се регулираат односите помеѓу договорувачот на осигурувањето и осигурувачот по договорените облици на осигурување за во случај на:

-смрт од последици на несрекен случај;-траен губиток на општата работна способност (инвалидитет) од последици на несрекен случај;

СПОСОБНОСТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 2

(1) По овие Дополнителни услови можат да се осигуруваат пензионери без оглед на годините на старост, здравствената состојба и општата работна способност, како и без плаќање на зголемена премија во смисла на член 10 став 1 точка 4 од Општите услови за осигурување лица од последици на несрекен случај (незгода), освен лицата потполно лишени од деловна способност кои во секој случај се исклучуваат од осигурувањето

НАЧИН НА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

(1) Договор за колективно комбинирано осигурување на пензионери од последици на несрекен случај може да се склучи по список со назначување на името и презимето и годината на раѓањето.

ПОЧЕТОК И ТРАЕЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

Член 4

(1) За лица кои се здобиваат со статус на пензионери по почетокот на осигурувањето означено во полисата, осигурувањето им започнува по истек на 24-тиот час оној ден кога договорувачот ќе го пријави пензионерот кај осигурувачот.

ОБЕМ НА ОБВРСКИТЕ НА ОСИГУРУВАЧОТ

Член 5

(1) Кога ќе настане несрекен случај, во смисла на овие Дополнителни услови, осигурувачот ги исплатува осигурените

НАЧИН И РОКОВИ НА ПРЕСметУВАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА

Член 6

(1) Пресметување на премијата се врши, во рокот означен во полисата за осигурување според фактичкиот број на осигурениците.

(2) Премијата се плаќа однапред за времето утврдено во полисата, доколку поинаку не е договорено.

(3) Конечна пресметка на премијата се врши на крајот на траењето на годината на осигурување. За пензионерите кои пристапуваат во текот на траењето на осигурувањето се плаќаат онолку дванаесеттини од годишната премија колку што месеци е на сила нивното осигурување до истекот на годината на осигурување.

(4) Договорувачот е должен на осигурувачот да му ја стави на увид евиденцијата и документацијата од која може да се утврди бројната состојба на пензионерите, како и висината на пресметаната и уплатената премија.

ВАЖНОСТ НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ

Член 7

(1) На осигурувањата склучени по овие Дополнителни услови се применуваат и Општите услови за осигурување лица од последици на несрекен случај (незгода), доколку не се во спротивност со овие Дополнителни услови.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 8

(1) Овие Дополнителни услови влегуваат во сила со денот на донесувањето, а ќе се применуваат од 01.01.2021 година, со што престануваат да важат Дополнителни услови за колективно осигурување пензионери од последици на несрекен случај (незгода) бр.3813/16 од 22.12.2014 год.

САВА осигурување, а.д. Скопје
Одбор на директори
Претседател
Рок Мољк